

1. Разговор помеѓу Гордана Јанкулоска и Зоран Ставрски

ЗС: Не е проблем, ја, 9 милиони, 10 милиони, 20 милиони ќе платам, ама истовремено имам Миле 300 милиони за автобусите, втор пат више плаќаме...

ГЈ: Да де да.

ЗС: ... еднаш 700 плативме знаеш. Една милијарда да платиш у месец дена.

ГЈ: Да де да, абе мене ми е јасно.

ЗС: Приходите се катастрофа. Горан го рибав пред некој ден исто му викам, абе дај проаѓај со фискалните овакво никој не дава, еби си матер више, не можам да ве... живци кинам, стварно... Он е трчи лажи целиот.

ГЈ: Абе ја ептен зорт коа иам ти вртам...

ЗС: Све ќе ти вети, нишо нема да напраи. Се е кај него, аха аха, сега чекаме...

ГЈ: За овој, за два дена, рокот, постапката...

ЗС: Еве влезени сме таму, голем наод имаме, дрн, дрн. На 25ти, на 23ти све е во идното време. И коа ќе помине рокот, маме им ебам не знам што, ме излажале вака ја заебале работата, дрн, дрн, пак ништо.

ГЈ: Сум ти кажала ја и претходно сме збореле.

ЗС: Да, да...

ГЈ: Ја ептен ако неам голема мака како денес, не ти ни вртам, пошо знам дека не треба десет пати да ти кажам дека иам проблем со Макпетрол, мислам...

ЗС: И ме дозоболе глаа со информациите на Влада, еве сеа ги потпишуев 200 информации за кец што се, Комисија. Абе Горде луѓево као да се идиот бе, мислам ај еве и, абе нон стоп предмети со фискални импликации. Знаеш како нервира тоа, мислам као да разговараш со група на идиоти.

ГЈ: И нон стоп местенки. Тој што не е на Влада ај да го наместиме.

ЗС: 80 милиони. 60 милиони. 42 милиони. Као бе да ова да беа бе, па на дрво да ги берев париве па не може ова бе, не се издржува.

ГЈ: Јас, вчера кога бевте у Демир Капија...

ЗС: И све што јас ќе успеам од сите 5 милиони да скратам и уше тоа ќе ме кошта огромни нерви.

ГЈ: И уште крив ќе испаднеш.

ЗС: Абе не иде веќе вака бе. Све поише и поише борчиме, 100 пати му реков, абе не иде вака више. Доста е да му ебам мајката.

ГЈ: Расплетети сме до бесвест. И само се праат некои мегаломански работи, јас вчера се испокарав со Миле дур бевте у Демир Капија.

ЗС: Тој е едно од најголемите копилиња.

2. Разговор помеѓу Гордана Јанкулоска и Зоран Ставрски

ГЈ: А, од кај па сега испаднаа 600 милиони, пошто кај нас требаше 300 да се скратат.

ЗС: Па сега, не знам. Ти кажувам Ели што ми пишала. 29 посто од позициите што ви се буџетски, 42, 46 и 48.

ГЈ: Точно, а ние имаме скратено околу 16 посто. Значи, треба од прилика уште толку да скратиме, околу 14, 15. Ако сме дале 180 милиони, треба уште 180.

ЗС: Колку ти се збирно позициите, 42, 46 и 48? Колку ти се, пута 0,29.

ГЈ: Има уште една друга работа. Мислам, ок, ако е само математичка операцијава ќе скратиме и тоа е тоа. Со вакво кратење ние на комунални услуги на нула сме веќе. Зошто ставката ни е 70

посто сега потрошена. 30 кога ќе скратиш, од вкупната, и 70 потрошени, стигаме до нула. Мислам, реално, нити струја можеме да плаќаме до крај, нити телефони, нити ништо. Дај некако да видиме што ќе правиме. Подобро дај плативе да ги скратиме.

ЗС: Па да скартиме. Да скратиме. Не знам што да правиме. Јас не сум магионичар да можам да направам од ништо нешто.

ГЈ: Па знам, Зоки, токму заради тоа. Значи, ако не смеам у плати да скратам, ако не смеам на друго место да скратам, сè ќе сведеме на нула и пак нема да ја завршиме работата на крај. На крајот на краиштата зошто одиме со глава во сид. Дај плати да скратиме и готово, ко цел свет што прави.

ЗС: Горде тоа треба на Влада да се дискутира, не со мене само.

ГЈ: Не, ок. Мислам, Јас сега со тебе го дискутирам пошто го отворивме муабетот, инаку не може да...

ЗС: Не може да не се скрати зошто во буџетот нема пари, едноставно. Ја можам да седам и да нема ребаланс и ќе седат 6 месеци налозите у трезор.

ГЈ: Знаам.

ЗС: Ќе биде плукање по мене, а ништо у пракса нема да се смени. Нема да им платиш на тие што не можеш да им платиш и вака и така.

ГЈ: Да, дури и бетер ќе биде.

ЗС: Кога ги нема парите, значи ги нема парите.

ГЈ: Ама, те разбираам.

ЗС: Ќе те сивкаат од сите страни, а вака, кога знаат дека нема пари, нема пари и толку.

ГЈ: Ама еве, и овие комуналниве трошоци, мислам, ќе ги скратиме. Па подобро плата да скратиш него тоа. Во секој момент ЕВН секој ден ни се заканува дека струја ќе ни исклучи.

ЗС: Епа добро, предложете си навреме.

ГЈ: Ниедна сметка...

ЗС: Избркајте 500 луѓе од администрација што не ти требаат и готово.

ГЈ: Па или да избркаме или да земеме да ја скратиме платата бе. Не е трагедија 5 посто плата да се намали или 10 посто плата во услови на криза.

ЗС: Па ништо не е трагедија. Не е. Трагедија е кога за култура ми одат 5 посто од буџетот. Тоа е трагедијата. И филмот на Столе Попов е трагедијата наша.

ГЈ: Па стварно е тоа....Секој нормален човек ќе разбере, ќе каже, ок 5 посто, ама останав на работа, знаеш.

ЗС: Да.

ГЈ: Не се оди со глава во сид. Ја сум повеќе, мислам, сега со тебе си правам муабет, јас сум повеќе, колку треба нека се скрати и плата, нека се скрати и број на луѓе ако треба, ама да видиме, да функционираме у другиот дел. Шо ќе работи бе полиција ако нема пари за бензин, ако нема пари за реагенси? Шо ќе работи? Ќе седиме у канцеларија без струја?

ЗС: Добро, ама не го игнорирајте проблемот. Сега вие, ми праќаш тоа што не сме се договориле и сега што да правам јас? Ако е така, седни, земји јави му се на телефон и барај средба, објасни се, шо ќе ти даде насока, тоа предлагај.

ГЈ: Да де, да.

ЗС: Не ми предлагај буџет што не можам да го затворам и испаѓа сега јас сум крив за сè во државава. Сите лоши работи ја треба да ги кажам, ја треба да ги соопштам, ја треба да ги направам.

ГЈ: Не бре Зоки, не треба ти да ги кажеш.

ЗС: Еве јас ќе дигнам слушалка, ја ќе се карам со Сашо.

ГЈ: Да имам можност, еве ја ќе кажам, ама ја немам можност кај да кажам.

ЗС: Не си ни пробала. Дали имаш можност ќе знаеш ако пробаш.

ГЈ: Не сум пробала, затоа што...

ЗС: Као Нино што проба, така и ти ќе си пробаш.

ГЈ: Зошто у илјада други случаи се нема трпение. Еве, сега ќе се јавам и ќе побарам средба. За оваа тема.

ЗС: Ја не можам на сите министерства буџетите да ви ги направам. Никој ен сака да се соочи со реалноста во оваа држава.

ГЈ: Епа не знам, еве види од другите дали има некој на нула шо ги симнас ставките, да видиме дали се соочуваме со реалноста.

ЗС: Добро, ок.

ГЈ: Па, што ок? Здравство распишува тендер за кампања, за, не знам, за спотови. Култура 260 илјади евра дава за спот. Ја немам такви трошоци.

3. Разговор помеѓу Зоран Ставрски и Гордана Јанкулоска

ЗС: Више више не знам, мислам се полудев со ова. Не се издржува, знаеш дувам приходи вештачки ова тоа, мислам брука, шо да ти кажам. За да го склопам некако.

ГЈ: Да де да. И пак ќе биде, зошто овде ова...

ЗС: И пак ќе е зашто за зададената прашина нема пари, за не знам кој други. Леле шо све има внатре, ц ц ц...

ГЈ: Абе незамисливо е Зоки. Ние сеа колку цигани 2миљона овде 3миљона тука скрати, циганска работа. Значи до таму е дојдено. А ваму со злато ги укоричуваме книгиве.

ЗС: Абе луѓево, пошто доаѓаат овакво за буџет па мора некој работи да кажат, шо све ми кажуваат дополнителни работи таму шо све им кажувал. Сеа слики нарачал, 100 слики, слични како овие у музејот што се, за во археолошкиот музеј.

ГЈ: Леле...

ЗС: Добро бе Горде, мислам кажи ми еве дали јас сум ненормален или не знам више шо да... Мислам...

ГЈ: Абе јас вчера нели за ова за полицискава станица. Луѓево значи рипаат од радост, како мали деца се радуваат зошто имале плочки у купатило и прозорите зошто се затвараат. Значи до таму е дојдена работава.

ЗС: А мене ми се смее шо сум му рекол за...

ГЈ: Ама они сами му кажаа, а спијат на железни кревети, на ќебињата пишува ЈНА.

4. Разговор помеѓу Гордана Јанкулоска и Зоран Ставрски

ЗС: Абе види, многу голем проблем иам со тие состаноци пошто секој за да се ослободи од притисокот и да не биде он крив, на друго место префрла и немаш присуство таму, и цело време испаѓа ова тоа ова тоа, мислам... Второ е, океј бе брат, дај да купиме шо треба да прајме све, ама дај да не градиме споменици и згради.

ГЈ: Зоки знаеш колкав е планот шо го дадоа они? 300-400 миљони евра.

ЗС: Знам бе знам.

ГЈ: Мислам...

ЗС: Знам бе шо, све ми е јасно...

ГЈ: Да де да, мислам ова ја шо ти кажувам е ситна работа, и ја мислам ако можам ја ќе завршам да не ти биде на твој грб после. Ќе ги викнам луѓево, ќе одржам состанок, ќе видиме шо ќе... А за другото да не коментирам.

ЗС: Да, океј.

ГЈ: И така... Денес се расправам со Центар.

ЗС: Шо?

ГЈ: Епа што. Со ова.

ЗС: Абе шо се глупираме таму.

ГЈ: Сеа пред малку ми се јави Орав. Што да ти кажам. Вика...

ЗС: Големи глупости праиме, ама...

ГЈ: Тргнал негде на викенд.

ЗС: Вчера имав прилика да видам како се размислува од некои други така да јасно ми е шо е. Се потстанува егото и се... И второ се, демек еве не го изгубивме ние... Ќе го растуриме. Океј добро, океј. Не е проблем.

ГЈ: Абе мене ми е шо ја иам мака.

ЗС: Ќе се види по некое време дека пак е погрешно, меѓутоа океј.

ГЈ: Да бе да. И ми вика што е ова, што е ова, се тепаа пред општина со полицијава, дур ми се јави мене Кире ова она, полицајциве малку ги зашутираа овие и за среќа добро беше шо испадна така...

ЗС: Ало?

ГЈ: Ало?

ЗС: Се губиш нешто.

ГЈ: Па излеа овдека со изолацијава. И за среќа мислам полицијава реагираше малку викам не е така, реагиравме, па му пишав порака, знаеш морам некако да ја менаџирам. Вика ја вика тргнав на викенд петок поручек ми се јавуваат од Брисел, што се случува и мислам вака ми вика ова што го прај ВМРО нигде го нема, ова она... Викам видете јас како министер за внатрешни можам да ви кажам, тоа што е надлежност на полицијата го праиме, не знам ова она, професионално дрн дрн. Ама мислам се глеа колку е саат, плус оти...

ЗС: Ало?

ГЈ: Ало?

ЗС: Абе дај застани на едно место не оди многу ако...

ГЈ: На едно место сум ама излеа на погрешно.

ЗС: Се губиш, еве сеа пак те изгубив. Ко од бунар те слушам.

ГЈ: Епа извини.

ЗС: Е сеа супер па те слушам.

ГЈ: Е сеа станав стоечки зборам. Преѓе бев седната.

ЗС: Епа стој додека збориш.

ГЈ: Дур зборам со тебе...

ЗС: Не види на крајот ко Ердоган ќе биде ситуацијава значи ова тоа, ова тоа и ќе им пукне филм на...

ГЈ: Да де да.

ЗС: Ќе речат добро бе ај у пичку матер па постојано нешто продуцирате проблеми. Па не може постојано да сме у право.

ГЈ: Не ама, ова ова што, овој ептен беше вака изваден од такт и ми вика ова вика што го праите е најмалку што ви треба.

5. Разговор помеѓу Зоран Ставрески и Гордана Јанкулоска

ГЈ: Да ти кажам ми се смачи више.

ЗС: Не ми збори.

ГЈ: И од избори и од све. Налет, знаеш како, мислам.

ЗС: Цркнавме. Да ти кажам ноќеска каква порака добив ми се смачи што ми идеше да му грабнам телефон да му ја скршам главата.

ГЈ: Ја ти викам...

ЗС: Не тера да напраиме незаконско нешто. Не ја, Миле и Владо треба да потпишат со тие Кинезите и нејќат луѓето да потпишат. И во право се што нејќат.

ГЈ: Да де де.

ЗС: Е сега место со нив тоа да го расправа, сега они и да го јаваат, јас сум месинџерот, мене ми се јавува, ова зошто е вака зашто е така, не е потпишано. Му објаснувам зашто не е, и му пишувам во пораката и мислам дека се во право луѓето. И ми враќа порака јаките експерти, јаките правни експерти Миле и Владо, а и ти како искусен правник сте дошле до заклучок дека е, и нешто ми дрнда таму.

ГЈ: Глупости. Па тој што вика дека е ок, нека го потпише.

ЗС: И да не сме во право, пази, и да не сме у право, начин ли е тоа бе со тројца твои соработници?

ГЈ: Да де. Ама и не само тоа, ако некој некомотно се чувствува, значи има нешто.

ЗС: Така е. Пак е да речам забегана порака. Онака, човек што изгубил контакт со реалноста. Не е во ред, не можеш да вреѓаш така.

ГЈ: Да бе да, мислам на крајот.

ЗС: Ако не сум јас искусен правник, шест години работам со проблематика, знам да проценам

ГС: Ама независно...

ЗС: Што треба да потпишат знаеш? Договор со кинеска компанија што ќе ги гради патиштава без тендер. Тоа треба луѓево да потпишат.

ГЈ: Па не може така.

6. Разговор помеѓу Гордана Јанкуловска и Зоран Ставревски

ГЈ: Ало.

ЗС: Ништо, онака те барав, дали ќе идеш Бутел да те прашувам, ама...

ГЈ: Па не...

ЗС: ...на друго место си била.

ГЈ: ...ме стаиле у Долнени, да, да.

ЗС: Глупости.

ГЈ: Што да ти кажам. Ти шо праиш?

ЗС: Па ништо еве со шефот нешо ме побара нешо му објаснуев, овој од ЕУ тужел, Орав, тој копиљот. Тој ич не не сака.

ГЈ: А шо му фали на него?

ЗС: Нешто финансии го тужел, дека тоа што ИПА средства не ќе се искористеле финансии и екологија биле криви. Сељак.

ГЈ: Исфрустриран е тој.

ЗС: Да, да. Затоа што не ги слушам ја. И второто што ми нудат буџетска поддршка 20 миљона замисли евра, а сакаат со тоа да ми влезат у трезор и да копаат.

ГЈ: И не само тоа.

ЗС: за arrears (заостанати долгови)

ГЈ: И не само тоа, он е фрустриран шо не може да врши влијание, не е некој авторитет и излеа таму од внатре малку го с'скаат по таа основа. Пошо таму никој не не сака нас.

ЗС: Ич не не сакаат таму и цело време трујат. А у суштина и корумпирани копилиња се за сите тендери.

ГЈ: Да де да. Да, да.

7. Разговор помеѓу Зоран Ставревски и Гордана Јанкуловска

ГЈ: Ало?

ЗС: Горде шо праиш?

ГЈ: Еве вести.

ЗС: Добро.

ГЈ: Ти?

ЗС: Еве ја сега пошто завршив пред 15мин, дојдов у канцеларија и продолжуем накај дома. Се изнервирав дополнително со ова копилево од Битола Владо Талевски, пичка ли му матер.

ГЈ: Шо бе Зоки?

ЗС: Абе ни напраи скандал со овие превозниците. Ќе ти кажам шо е.

ГЈ: Абе што говеда се значи.

ЗС: Беше направена ситуацијата. До 2010та до јуни, склучен е договор со Транскоп, коруптивен до даска, у кој што по поединечен ученик договорените цени му се повисоки 10 пати повисоки отколку после тоа, отколку денес шо важат цените со приватни превозници се договорите. Значи советов у 2010та од опозицијата овие му извршиле притисок да ги смени тие договори и он распишува тендер, кај што приватни превозници се јавуваат...

ГЈ: Да де, тендер. Кој бил најевтин, тој.

ЗС: ... и цената ја спуштаат во однос за 1 спрема 10 на некои места, негде 1 спрема 5, негде 1 спрема 3.

ГЈ: Да де да.

ЗС: И копилево место да си го покрие криминалот, напукал, пошто долгот до 2010та отприлика е, кон Транскоп, отприлика е 36 миљони денари и 22 миљони кон приватниве. И сега бара преку ЗЕЛС, прво со поддршка од Коце се разбира, да ние му ги покриеме долговите.

ГЈ: Коце за сите такви матни работи дава поддршка. И само да те намести.

ЗС: Испратив луѓе таму. Како второ значи, има на сметката негова, на редовна сметка 60 миљони денари и на сметка за дотации кои што се наменети за исплата на плати и на материјални трошоци 16 миљони, откако веќе ги исплатил платите, вишок има цело време 16 миљони денари. Шо значи он може да го затвори главниот дел од долгот со таа сметка да ги плати. Место тоа да го напраи, он му врши притисок на Панче, прво ги пушти превозниците на прес, пази. И даде изјава...

ГЈ: Да да, глеав тоа, да.

ЗС: ... на медиуми дека министерството за образование за финансии малце му давале пари. А кој се овие луѓево шо се превозниците се наши. Значи, за да излезат на прес, не излегле случајно. На негово барање.

ГЈ: Да де да. Тие и работата случајно не ја добиле.

ЗС: А у меѓувреме едно 50 СМС-и до шефот имаше испратено претходно уште. И му реков, нели завчера коа беше у Влада нејќев ни да го погледнам.

ГЈ: Да, да, да.

ЗС: И му реков на Панче ти јави му се, оти ја ако му се јавам ќе му ебам мајката, не можам да се воздржам на телефон. И сеа и на Кире Божиновски му се јавував да му изврши притисок, пошто копилето игра крајно прљаво. Значи тој е, тоа е... Кај што е неспособен, уште тежок криминалец, ама и перфиден актер она, глумец.

ГЈ: Епа тоа му е професија. Тоа сакав да ти кажам. Добар глумец е.

ЗС: Лигле.

ГЈ: Значи блефер, професионален е. Другиве блефираат, ама така приучени, ама овој е професионалец, професија му е тоа.

ЗС: Да де да. Копилиња, со такви се занимаваме...

ГЈ: На толку помош.

ЗС: Значи малце ли се тепам у Собрание со сите, од комуњариве, сега и на толку помош што му е дадена, копилето пази нас ни праи прес, ми праи он мене.

8. Разговор помеѓу Гордана Јанкуловска и Зоран Ставревски

ГЈ: Ало? Ало?

ЗС: Консултација малце се изнервирав.

ГЈ: Ајде.

ЗС: Уште не дојден од Турција ми стига порака: Зоран што направи толку Дане денеска да го направиш лом? Нешто... со него

ГЈ: Боже еееј.

ЗС: Дане од Државна Лотарија на кој што миљон работи му прошле со кој што ја не се согласувам...

ГЈ: Да де да.

ЗС: ...миљон и првата покушаваше агресивно денес да ја спроведе и на Лиле и се дереше и ја застанав у заштита на Лиле и едно време ми пукна филмот пошто искоментира па ако не ми најдете, ако не може вака да се реши, тогаш Владата нека ми даде пари и ја тука ми пукна филмот и му се изназдрав. И му реков ако не ти се работи оваа работа напушти ја, на некој друг може ќе му се работи или можда е проектот неуспешен и нема постојано истото да го слушаме. И знаеш го запукав така јако...

ГЈ: Да де да.

ЗС: ...да се однесува така на комисија. И копилето одма пишал порака и од сите...

ГЈ: Лигуш.

ЗС: ...можни приорите у државава прво по доаѓањето од Турција место да ми каже фала Зоран што ми ја држеше состојбата овдека додека ја...

ГЈ: Да де да, мислам на миљарда проблеми, мислам овој период толку беше напнато, затегнато...

ЗС: Но но, преку глава ми е, значи истото тебе шо ти го прај, значи ќе ти, ќе ти... Одма зазема став дека другиот е во право, ти си кривиот. Значи еднаш позади нас да застанеше.

ГЈ: Да де да, она вчера шо ти го кажав, мислам... Ме слушна колку бев изнервирана. Мислам стварно е...

ЗС: И сеа ја му пишам порака, се објаснуем се оправдуем, а ми иде да му напишам иди у пичку материну.

ГЈ: Заедно со се Дане.

ЗС: Заедно со се Дане и седи тука работи ти ја работата, ја ја не морам да ја работам. Ако не ти се свиѓа.

ГЈ: Не ама стварно е претеризам.

ЗС: Ебати Дане, ебати копилињата.

ГЈ:И на крајот на краиштата, абе ако ти е Дане добар, стај го Дане да ти ја брка работата ти шо ја бркаш. Стај го Дане и готово.

ЗС: Абе сите се у право. Значи у старт е у право, и ја сеа треба да се правдам. Ја сум у дефанзива.

ГЈ: Да бе да. И сеа... пази најлошото е шо ти не добиваш шанса човечки да се објасниш. Треба по СМС да се објаснуваш.

ЗС: По СМС бе еве, СМС ми пишал не можел да издржи од од... Страшна работа се десила, Дане е уврецен.

ГЈ: Мизерија да ти кажам.

9. Разговор помеѓу Зоран Ставрски и Гордана Јанкуловска

ЗС: Му реков вчера, му викам, треба да дојдеш порано, треба да дојдеш и попладне. Не може, зошто ги чекаме, нели кога збореше зошто чекаат, срамота е. Чекаат, му викам, зашто попладне ти треба да дојдеш, заради тебе чекаат, да ги викнеш, не е до нас.

ГЈ: Да де, да. На крајот на краиштата, па ние ги поминавме тие точки.

ЗС: Мислам, уште човекот као да...

ГЈ: Ко ние да сме криви. Па уште срамота било, греота. Па ние нели сме греота бе?

ЗС: Да бе, исто ми пиша, срамота е да нема парно Валентина Божиновска. Ние дур сме на влада, он ми вика со Валентина сум, немала пари за парно, срамота е во денешно време да нема парно. Ја му одговарам да, се слагам дека е срамота да нема парно, но јас имам многу пати кажано дека има проблеми со сите комунални услуги и во сите институции. Не е само кај Валентина. Само што му викам, не ми помагаш да најдеме решение. Абе ајде, у...у материну више.

ГЈ: Нека си ги решава во сопствениот двор.

ЗС: Сега го открил проблемот еј, пази, замсили? Валентина имала проблем, и срамота било. Ок бе брат, срамота е, дај скрати кај Васил Донеvски од тие...

ГЈ: А не е срамота што ние се чудиме плата како да исплатиме.

ЗС: Не, не е срамота зашто ти не те вика и не коленичиш таму и не пушиш и не праиш секој ден плачки.

ГЈ: Ја минатата недела, три насловни имаше дека МВР нема пари за плата. Не дека нема пари него...Не се собрале парите за да помине налогот.

ЗС: За тоа не ми пишаш.

ГЈ: Нема да правам скандал од тоа. Знаам што е проблемот, си трпам. И чекам

ЗС: Ама, негова работа, не се загрижува за тоа.

ГЈ: А, овде се 11 и пол илјади луѓе.

ЗС: Али затоа на Бетон што му должиме, на Васе Донеvски, сабајле ми стигаа пораки. За Бетон сме должеле. Абе, за кој не должиме бе брат?

ГЈ: Абе, и уште билдаме, уште ако може уште нешто плус.

ЗС: Па не, ама, мсилам, стварно е дегутантно, кога ќе земам да зборам, ми се повраќа, ако веруваш, на Влада.

10. Разговор помеѓу Гордана Јанкуловска и Зоран Ставрски

ГЈ: Што да кажам, мислам онака уплав да те фати. Коа гледам вака колку шо, буквално тој термин шо го употребуваат комуњариве забегани, тој е тој. Стварно мислам, оригинален. Туку гледај ти, како-така некако, мислам се утепа, се...

ЗС: Ќе го дадам нека крши глава што сака нека е.

ГЈ: Па баш така, ти сега истроши енергија како не знаам... Еден каменолом да си ископал сам на раце и плус после рачунај како ќе биде у Собрание. Не знаеш со кого се потешки преговориве.

ЗС: Па не знаам стварно.

11. Разговор помеѓу Гордана Јанкуловска и Зоран Ставрски

ГЈ: Да помине годинава. До година ќе биде подобро. Ама не е подобро. И само ги влечеме опашките.

ЗС: Горде, и да е подобро, ние додаваме, нон-стоп, толку многу трошоци и обврски да не постои нормална земја у светов, Америка да бевме па ќе, немаше да издржиме. Нема седница на Влада, нема седница на Економски совет, сега и тие комитетите ги креираваме, на секое од тие седници доаѓаат креативни идеи што да се прави. Патеки околу ова, патеки околу она, аква паркови...Не знам што праиме. Мислам, ние сме лудаци. Ние сме лудаци. Ова што го правиме е ненормално. Тоа треба да го разбереме дека е ненормално.

ГЈ: Идиотска е состојбава.

ЗС: Ние сме лудаци. Ние трошиме на чоколада а немаме леб дома, тоа праиме ние.

ГЈ: Е баш така праиме. Види, ние кратиме, свесно, ирационално се однесуваме. Ги сведуваме основните функции под минимум, не се ни на мимум, а ваму градиме не знам шо. Државата не ни функционира.